

ПОЧЕСНА ГРАМОТА ЗА ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ОД ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН

На седницата на Централниот совет на партијата ОМО Илинден ПИРИН, која се одржа во градот Сандански, на 22 јуни, свечено му беше доделена почесна грамота на претседателот на Македонска Алијанса, господинот Атанасоски.

Грамотата беше доделена од почесниот претседател Стојан Георгиев, за посебните заслуги на г. Атанасоски во промоцијата на македонската кауза и борбата за остварување на правата на Македонците во Бугарија.

Советот дискутираше и за тековните проблеми, со посебен акцент на активностите за легализирање на партијата и за зголемување на соработката меѓу двете партии.



Ние како Македонска Алијанса работиме на зачувување на уставното име и ќе вршиме притисок од сите страни тоа никогаш да не се промени, зашто тоа е наше вековно и библиско име. Никој нема право да го менува и за тоа да се договара.

те оние кои се против македонското уставно име?

АТАНАСОСКИ: Доколку е во прашање името на сите ќе им кажам дека нема за што да преговараме. Доколку станува збор за економијата, тоа ќе зависи од многу работи, од тоа како тие ќе се одвиваат. Ние како Македонци имаме право да се викаме така како што сакаме и никој нема никакво право да ни наметнува други имиња. Доколку разговараме со Солана треба да му објасниме дека ние не сме од вчера, како што тоа го кажаа некои наши прет-

седатели. Ние не сме славјани и не сме создадени од Тито. На овие простори ние сме една од најстарите нации. Сите тие многу добро ги знаат овие факти, но согледаа дека кај нас има одредени политичари кои можат да попуштат, а ако се врши и притисок тие дури можат и името на Македонија да го променат. Таквиот став и однесување ним им одговара затоа што не сакаат да се замерат со Грција, која подолго е дел од НАТО и ЕУ, како нивна членка. Во моите многубројни разговори со лидери во светот, ете неодамна водев разговори и во Италија, се потврдува дека Македонија никогаш не направила стратегија како да лобира во светот. Истото ова му го кажав и на Груевски, односно дека се потребни лобисти и политички групи во САД, во Европа, на други места, по што беа формирани две групи кои работеа. Но, работата не е во тоа да има лобистичка група, треба да се избере најдобрата лобистичка група која ќе донесе резултати. Досега нема резултати затоа што Македонците кои привремено се во странство, како и тие

кои живеат таму, не се вклопени во македонскиот систем, односно немаме заедничка стратегија која ќе можеме да ја употребуваме и според која ќе се водиме. Секогаш, па и во времето на поранешна Југославија, еве и сега, се води истата политика. Македонците кои се во странство се отстранети и не се вклопени во случувањата поврзани со нашата татковина, а тоа е делот каде што ние можеме многу да помогнеме и да лобираме за Македонија. Лобирањето треба да биде заедничко од сите и да се раководи од една иста заедничка платформа. Еве, вие Македонците во Мелбурн демонстрирате, ги барате своите права, оние човекови права кои им се даваат на граѓаните во државите низ светот. Но, за вашите настојувања нема голема поддршка од властите во Македонија. Властите во Македонија се тие кои треба да дадат поголема поддршка, исто така, насоките по кои работиме треба да бидат синхронизирани, не можеме да работиме поединечно затоа што така не се постигнуваат успеси.